



ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate
Świadectwo zdrowia

За производи од млеко добиени од сирово млеко за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји наведени во Прилог 6 Дел 7 колона А од Правилникот*, или еквивалентната колона А Прилог 1 од Регулацијата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија

For dairy products derived from raw milk for human consumption from third countries or parts thereof authorized in Annex 6 Part 7 column A of Book of rules* and /or equivalent column A, Annex 1 to Regulation(EU) No 605/2010 intended for importation in to the Republic of Macedonia

Dla produktów mlecznych uzyskanych z surowego mleka przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie z załącznikiem 6, część 7 kolumna A Księgi przepisów* i/lub równoważną kolumną A, załącznika I do rozporządzenia (UE) No 605/2010, przeznaczonych do przywozu do Republiki Macedonii

Земја/Country/Паństwo				Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Македонија /Veterinary Certificate to Republic of Macedonia Świadectwo weterynaryjne do Republiki Macedonii			
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment Część I: Dane przesyłki	I.1. Испраќач /Consignor /Nadawca		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number /Numer referencyjny świadectwa		I.2.a		
	Име /Name /Nazwa		I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority /Kompetentna władza centralna				
	Адреса /Address /Adres		I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority /Kompetentna władza lokalna				
	Тел. /Tel. /Tel.						
	I.5. Примач /Consignee /Odbiorca		I.6.				
	Име /Name /Nazwa						
Адреса /Address /Adres							
Поштенски број /Postal code /Kod pocztowy							
Тел. /Tel. /Tel.							
I.7. Земја на потекло /Country of origin /Kraj pochodzenia	ICO код /ISO code /Kod ISO	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin /Region pochodzenia	Код /Code /Kod	I.9. Земја на дестинација /Country of destination /Kraj przeznaczenia	ICO код /ISO code /Kod ISO	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination /Region przeznaczenia	Код /Code /Kod
I.11. Место на потекло /Place of origin /Miejsce pochodzenia		Број на одобрение /Approval number /Numer zatwierdzenia		I.12.			
Име /Name /Nazwa							
Адреса /Address /Adres							
I.13. Место на натовар /Place of loading /Miejsce załadunku				I.14. Дата на поаѓање /Date of departure /Data wyjazdu			
I.15. Средства за транспорт /Means of transport /Srodki transportu				I.16. Влезен ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM /Punkt kontroli granicznej na granicy Republiki Macedonii			
Авион /Aeroplane /Samolot <input type="checkbox"/>		Брод /Ship /Statek <input type="checkbox"/>		Железнички вагон /Railway wagon /Wagon kolejowy <input type="checkbox"/>			
Средство за патен сообраќај /Road vehicle /Samochód <input type="checkbox"/>		Other /Друго /Inne <input type="checkbox"/>					
Идентификација /Identification /Oznakowanie				I.17.			
Документ на кој се повикува /Documentary references /Dokumenty towarzyszące							
I.18. Опис на стоката /Description of commodity /Opis towaru				I.19. Код на стоката (XC код) /Commodity code (HS code) /Kod towaru (kod HS)			
						I.20. Количество /Quantity /Wielkość przesyłki	
I.21. Температура на производот /Temperature of the product /Temperatura produktu		Собна /Ambient /Otoczenia <input type="checkbox"/>		Разладено /Chilled /Schłodzony <input type="checkbox"/>		I.22. Број на пакувања /Number of packages /Liczba opakowań	
				Смрзнато /Frozen /Zamrożony <input type="checkbox"/>			
I.23. Идентификација на контејнерот/Број на плomba /Identification of container/Seal number /Numer kontenera / plomby				I.24. Вид на пакување /Type of packaging /Rodzaj opakowań			
I.25. Пратките се наменети за:		Исхрана на луѓе <input type="checkbox"/>					

/Commodities certified for: /Товар сертификован за:		/Human consumption /Спожытия преку луѓи	
I.26.		I.27. За увоз или влез во РМ /For import or admission into RM /Привоз или допуснување на терен Републики Македонија	
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities /Oznakowanie towaru			
Видови (Научно име) /Species (Scientific name) /Gatunek (nazwa naukowa)	Преработувачки објект /Manufacturing plant /Zakład produkcyjny	Број на пакувања /Number of packages /Liczba opakowań	Нето тежина /Net weight /Waga netto
		Сериски број /Batch number /Numer partii	

Земја/Country/Państwo		Модел млеко-RMP/ Model milk-RMP / Model mleko RMP производи од млеко добиени од сирово млеко за човечка исхрана /dairy products derived from raw milk for human consumption /produkty mleczne uzyskane z mleka surowego przeznaczone do spożycia przez ludzi	
Дел II: Сертификација Part II: Certification Чаѕќ II: Заѕwiadczenie	II.	Информации за здравствената состојба /Health information /Informacje zdrowotne	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number /Numer referencyjny ѕwiadectwa
	II.1	Потврда за здравствена состојба на животните / Animal health attestation /Poѕwiadczenie zdrowia ѕwierząt Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи Директивата 2002/99/ЕЗ и Регулативата (ЕЗ) Бр 853/2004 и потврдувам дека млечните производи наведени предходно се добиени со преработка на сирово млеко добиено од животни: /I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Directive 2002/99/EC and of Regulation (EC) No 853/2004 and hereby certify that the dairy products described above has been manufactured from raw milk obtained from animals: /Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że znam odpowiednie przepisy krajowych wymagań weterynaryjnych lub dyrektywy 2002/99/WE i rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i niniejszym zaświadczam, że produkty mleczne opisane powyżej zostały wytworzone z mleka surowego pozyskanego od ѕwierząt: a) кои се под контрола на надлежната ветеринарна служба, /under the control of the official veterinary service, /będących pod kontrolą urzędowych ѕлужб weterynaryjnych, b) кои биле во земја или дел од неа слободен од Лигавка и шап и Чума кај говеда најмалку во последните 12 месеци пред издавањето на овој сертификат и каде не е извршена вакцинација против болеста Лигавка и шап во овој период, /which were in a country or part thereof that had been free of foot-and-mouth disease and of rinderpest for at least 12 months prior to the date of this certificate, and where vaccination against foot-and-mouth disease has not been carried during that period, /znajdujących się w państwie lub jego części wolnych od pryszczycy i księgosuszu w okresie przynajmniej 12 miesięcy przed datą wystawienia niniejszego ѕwiadectwa oraz, w których nie przeprowadzono w tym okresie ѕzczepienia przeciwko pryszczycy, c) припаѓаат на одгледувалишта кои не се под забрана заради Лигавка и шап или Чума кај говеда, и /belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or rinderpest, and /należących do gospodarstw, które nie podlegały ograniczeniom wynikającym z występowania pryszczycy lub księgosuszu, oraz d) се субјект на редовна ветеринарна инспекциска контрола со која се утврдува исполнетоста на условите за здравствена заштита на животните наведени во Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 113/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулативата 853/2004/ЕЕЗ и во Директивата 2002/99/ЕЗ; /subject to regular veterinary inspections to ensure that they satisfy the animal health conditions laid down in Law on veterinary health (Official journal of Republic of Macedonia No. 113/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III of Regulation 853/2004/EEC and in Directive 2002/99/EC; /będących przedmiotem regularnych inspekcji weterynaryjnych w celu zapewnienia ѕpełniania przez te ѕwierzęta warunków dotyczących zdrowia ѕwierząt ustanowionych w ustawie o zdrowiu weterynaryjnym (Dziennik Urzędowy Republiki Македонија No. 113/2007) i/lub równoważnym rozdziale I ѕekcji IX заłącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i w dyrektywie 2002/99/WE.	II.b.
	II.2	Здравствена потврда /Public Health attestation /Poѕwiadczenie zdrowia publicznego Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани во соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи Регулативата (ЕЗ) Бр 178/2002, (ЕЗ) Бр 852/2004, (ЕЗ) Бр 853/2004 и (ЕЗ) Бр 854/2004 и потврдувам дека млечниот производ од сирово млеко наведено предходно е добиено во согласност со овие услови, односно дека: /I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Regulation (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the dairy products made with raw milk described above was produced in accordance with those provisions, in particular that: /Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że znam odpowiednie przepisy krajowych wymagań weterynaryjnych lub rozporządzeń (WE) nr 178/2002, (WE) nr 852/2004, (WE) 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 i niniejszym zaświadczam, że produkty mleczne wytworzone z mleka surowego, opisane powyżej zostały wyprodukowane zgodnie z tymi przepisami, a w ѕzczególności, że: a) се произведени од сирово млеко: /was manufactured from raw milk: /zostały wyprodukowane z mleka surowego,; (i) доаѓа од одгледувалишта регистрирани во согласност со Закон за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр 852/2004 и контролирани во согласност со Закон за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентниот Анекс IV од Регулатива (ЕЗ) Бр 854/2004; /which comes from holdings registered in accordance with the Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004 and checked in accordance with the Law on veterinary public health and/or equivalent Annex IV to Regulation (EC) No 854/2004; /które pochodzi z gospodarstw zarejestrowanych zgodnie z ustawą o weterynaryjnym zdrowiu publicznym (Dziennik Urzędowy Republiki Македонија Nr 114/2007) i/lub równoważnym rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 i kontrolowanych zgodnie z ustawą o weterynaryjnym zdrowiu publicznym i/lub równoważnym, заłącznikiem IV do rozporządzenia 854/2004; (ii) е добиено, собрано, изладени, складирано и транспортирано согласно со хигиенски услови наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулативата (ЕЗ) Бр. 853/2004; / which was produced, collected, cooled, stored and transported in accordance with the hygiene conditions laid down in Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; /które zostało pozyskane, odebrane, schłodzone, przechowywane i przewiezione zgodnie z warunkami higieny ustanowionymi w ustawie o weterynaryjnym zdrowiu publicznym (Dziennik Urzędowy Republiki Македонија Nr 114/2007) i/lub równoważnym rozdziale I ѕekcji IX заłącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004; (iii) ги исполнува критериумите за број на микроорганизми и соматски клетки наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулативата (ЕЗ) Бр. 853/2004; /which meets the plate and somatic cell count criteria laid down in Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III of Regulation (EC) No 853/2004; /które ѕpełnia wymogi w zakresie liczby bakterii i komórek somatycznych ustanowione w ustawie o weterynaryjnym zdrowiu publicznym (Dziennik Urzędowy Republiki Македонија Nr 114/2007) i/lub równoważnym rozdziale I ѕekcji IX заłącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;	

	<p>(iv) исполнети се гаранциите за статусот на резидуи на суровото млеко согласно мониторинг плановите за детекција на резидуи или субстанции во согласност со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи Директивата 96/23/ЕЗ, и посебно член 29 од истата, /which complies with the guarantees on the residues status of raw milk provided by the monitoring plans for detection of residues or substances submitted in accordance with national veterinary legislation or Council Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled, /kǎtore splenia gwarancje dotyczǎce pozostałości w mleku surowym na podstawie planów monitoringu wykrywania pozostałości przedstawionych zgodnie z krajowymi przepisami weterynaryjnymi lub z Dyrektywǎ Rady 96 /23 / WE, w szczególności jej art.29;</p> <p>(v) согласно тестирањата за резидуи на антибактериски лекови, спроведени од бизнис оператор со храна, во согласност со условите од Прилог III, Секција IX, Глава I, Дел III, точка 4 од Регулацијата (ЕЗ) 853/2004, не ги надминува максималните граници на резидуи од антибактериски ветеринарно медицински производи утврдени во Прилогот на Регулацијата (ЕУ) Бр 37/2010, /which pursuant to testing for residues of antibacterial drugs carried out by the food business operator in accordance with the requirements of Annex III, Section IX, Chapter I, Part III, point 4 of Regulation (EC) No 853/2004, it complies with the maximum residue limits for residues of antibacterial veterinary medicinal products laid down in the Annex to Regulation (EU) No 37/2010, / kǎtore na podstawie testów na obecność pozostałości leków przeciwbakteryjnych prowadzonych przez podmiot działajǎcy na rynku spożywczym, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku III sekcja IX rozdział I część III pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, jest zgodne z maksymalnymi limitami przeciwbakteryjnych pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych określonymi w załączniku do rozporządzenia (EU) Nr 37/2010,</p> <p>(vi) произведено е под услови кои гарантираат усогласеност со максималните нивоа на резидуи на пестициди утврдени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007), односно еквивалентните Регулација (ЕЗ) Бр 396/2005, и максималните нивоа на контаминанти утврдени со Регулацијата (ЕЗ) Бр 1881/2006, /which has been produced under conditions guaranteeing compliance with the maximum residue levels for pesticides laid down in Regulation (EC) No 396/2005, and maximum levels for contaminants laid down in Regulation (EC) No 1881/2006, /kǎtore zostało wyprodukowane w warunkach gwarantujǎcych przestrzeganie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005, oraz maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczajǎcych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006.</p> <p>b) доаѓаат од објекти кои имаат имплементирано програма базирана на (НАССР) принципите во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр. 852/2004; /it comes from establishment implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004; /pochodzǎ z zakładu, w którym wdrożony jest program oparty na zasadach HACCP zgodnie z ustawǎ o weterynaryjnym zdrowiu publicznym (Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii Nr. 114/2007) i/lub równoważnym rozporządzeniem (WE) nr 852/2004;</p> <p>c) добиено е од сирово млеко кое не било термички обработено или физички и хемиски обработено за време на преработувачкиот процес; /it has been obtained from raw milk that has not undergone any heat treatment or any physical and chemical treatment during manufacturing process, /zostały uzyskane z mleka surowego, kǎtore nie zostało poddane żadnej obróbcie cieplnej ani obróbcie fizycznej lub chemicznej podczas procesu produkcji,</p> <p>d) биле завиткани , запакувани и измерени согласно со Закон за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентните Поглавје III и IV од Глава IX од Анекс III од Регулацијата(ЕЗ) Бр.853/2004, /it has been wrapped, packaged and labeled in accordance with law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Chapter III and IV of Section IX of Annex III of Regulation (EC) No 853/2004, /zostały zawinięte, opakowane i oznakowane zgodnie z ustawǎ o weterynaryjnym zdrowiu publicznym (Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii Nr 114/2007) i/lub równoważnym rozdziałem III i IV sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004,</p> <p>e) ги исполнуваат важечките микробиолошки критериуми пропишани во Законот за ветеринарно јавно здравство(Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр.2073/2005 или микробиолошки критериуми за прехранбените производи, и /it meets the relevant microbiological criteria laid down in Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 2073/2005 or microbiological criteria for foodstuffs, and /spleniajǎ właściwe kryteria mikrobiologiczne ustalone w ustawie o weterynaryjnym zdrowiu publicznym (Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii Nr 114/2007) i/lub równoważnym rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczǎcych środków spożywczych, oraz</p> <p>f) Гаранциите кои ги покриваат живите животни и нивните производи добиени по плановите за резидуи извршени во согласност со Директивата 96/23/ЕЗ , и одредениот член 29 од истата се исполнети, /the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled /splenione sǎ gwarancje dotyczǎce zwierząt żywych i produktów z nich uzyskanych, zawarte w planach dotyczǎcych pozostałości, przedstawionych zgodnie z dyrektywǎ 96/23/WE, w szczególności jej art. 29</p>
<p>Notes: /Забелешка: /Uwagi</p> <p>Дел I /Part I: /Część I</p> <p>- Pole I.7 : /Box references I.7: /Pole I.7:</p> <p>- Pole I.11 : /Box references I.11: /Pole I.11:</p>	<p>Овој сертификат е наменет за млечни производи од добиени од сирово млеко за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји наведени Прилог 6 Дел 7 колона А од Правилникот*, или еквивалентната колона А Прилог 1 од Регулацијата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија This certificate is intended for dairy products derived from raw milk for human consumption from third countries or parts thereof authorized in Annex 6 Part 7 column A of Book of rules* and /or equivalent column A, Annex I to Regulation(EU) No 605/2010 intended for importation into the Republic of Macedonia /Niniejsze świadectwo przeznaczone jest dla produktów mlecznych pochodzǎcych z mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi z państw trzecich lub ich części, z kǎtórych dozwolony jest przywóz zgodnie z załącznikiem 6 część 7, kolumna A Księgi przepisów* i/lub równoważnǎ kolumnǎ A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 605/2010, przeznaczonych do przywozu do Republiki Macedonii.</p> <p>Одреди го името и ИСО кодот на земјата или делот од неа наведена во соодветните Прилог 6 Дел 7 од Правилникот*, или еквивалентната Прилог 1 од Регулацијата (ЕУ) Бр 605/2010. /Provide name and ISO code of the country or part thereof appearing in the appropriate authorized in Annex 6 Part 7 of Book of rules* and /or equivalent Annex I to Regulation (EU) No 605/2010. /Wpisać nazwę i kod ISO państwa lub jego części w sposób określony w załączniku 6 części 7 Księgi przepisów* i/lub równoważnym załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 605/2010.</p> <p>Име, адреса и одобрен број на објектот на испорака. /Name, address and approval number of the establishment of dispatch. /Nazwa, adres i numer identyfikacyjny zakładu wysyłki.</p>
<p>- Pole I.15 : /Box references I.15: /Pole I.15:</p> <p>- Pole I.19 : /Box references I.19: /Pole I.19:</p> <p>- Pole I.20 : /Box references I.20: /Pole I.20: - Pole I.23 : /Box references I.23: /Pole I.23:</p>	<p>Број на регистрација на патничко транспортно средство,контејнер, железнички вагон, бројот на лет на леталото или име на бродот треба да бидат достапни. Во случај на транспорт со контејнери или кутии, вкупниот број, нивната регистрација и сериски број на плomba, доколку ги имаат, треба да бидат наведени во поле I.23. /Registration number (rail-wagon or container and road vehicle), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of transport in containers or boxes, the total number of containers, their registration numbers and where there is a serial number of the seal it must be indicated in box I.23. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the border inspection post of introduction into the Republic of Macedonia. /Numer rejestracyjny (wagony kolejowe lub kontener i pojazdy drogowe), numer lotu (samolot) albo nazwa (statek). W przypadku transportu w kontenerach lub skrzyniach ich łącznǎ liczbę, numery rejestracyjne oraz numery seryjne plomb, jeśli występujǎ, należy podać w polu I.23. W przypadku rozładunku i ponownego załadunku, wysyłajǎcy zgłasza ten fakt w punkcie kontroli granicznej w momencie przekroczenia granicy Republiki Macedonii.</p> <p>Користи го соодветниот хармонизиран систем (HS) на кодови на Светската Царинска Организација: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 17.02; 21.05; 22.02; 35.01; 35.02 или 35.04. /Use the appropriate Harmonized System (HS) code of the World Customs Organization: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 17.02; 21.05; 22.02; 35.01; 35.02 or 35.04. /Użyć właściwego kodu zharmonizowanego Systemu (HS) Światowej Organizacji Celnej: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 17.02; 21.05; 22.02; 35.01; 35.02 albo 35.04.</p> <p>Назначи ја тоталната бруто тежина и тоталната нето тежина. /Indicate total gross weight and total net weight. /Podać całkowitǎ masę brutto oraz całkowitǎ masę netto.</p> <p>Во случај на транспорт со контејнери или кутии, вкупниот број, нивната регистрација и број на плomba, доколку ги имаат, треба да бидат наведени. In case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers,(if applicable), should be indicated. W przypadku transportu w kontenerach lub skrzyniach podać numer kontenera i numer plomb (jeżeli ma to zastosowanie).</p>

<p>- Поле I.28 : /Box references I.28: /Pole I.28:</p> <p>Дел II /Part II: /Część II:</p>	<p>Преработувачки капацитет: Прикажува одобрен број на преработувачкиот објект(тите),собирниот центат или центарот за стандардизација одобрен за извоз во Република Македонија. /Manufacturing plant: Introduce the approval number of the production holding(s), collection centre or standardization centre approved for exportation to the Republic of Macedonia. /Zakład produkcyjny: Wskazać numer identyfikacyjny gospodarstwa produkującego (gospodarstw produkcyjnych), punkt odbioru lub punkt normalizacji zatwierdzonego do wywozu do Republiki Macedonii.</p> <p>- Бојата на потписот треба да биде различна од бојата во која е испечатен образецот. Истите правила се применуваат и за печат освен за сув и воден печат. /The color of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed or watermark. /Kolor podpisu musi różnić się od koloru druku. Ta sama zasada dotyczy pieczętek innych niż wytłoczone albo znaków wodnych.</p>
	<p>Официјален ветеринар /Official veterinarian /Urzędowy lekarz weterynarii</p> <p>Име(со големи букви) /Name(in capital letters) /Imię i nazwisko (drukowanymi literami)</p> <p>Датум /Date /Data</p> <p style="text-align: right;">Квалификација и звање/ Qualifications and title /Kwalifikacje i tytuł</p> <p style="text-align: right;">(Потпис) /(Signature) /(Podpis)</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"> <p>печат / stamp /pieczęć</p> </div>

* Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (Службен весник на Република Македонија 53/2010, со последна измена)
/ *Book of rules on the method and the procedure for import and transit, list of third countries from which the import and transit are permitted, the format and the content of the veterinary-health certificate or other documentation accompanying the consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin, as well as the method and the procedure for carrying out controls and checks during import and transit of consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin (Official journal of Republic of Macedonia No. 53/2010 as last amended)
/ *Księga przepisów dotycząca sposobu i procedur importowych i tranzytu, list krajów trzecich, z których import i tranzyt jest dozwolony, formy i treści weterynaryjnego świadectwa zdrowia lub innych dokumentów towarzyszących przesyłce zwierząt żywych, akwakultury i produktów pochodzenia zwierzęcego, jak również sposobu i procedur przeprowadzania kontroli i sprawdzenie w czasie importu i tranzytu przesyłki zwierząt żywych, akwakultury i produktów pochodzenia zwierzęcego (Urzędowy dziennik Republiki Macedonii Nr 53/2010 z ostatnimi zmianami).